

Slik koi se dvi`at



1. "TRAITOR" - ПРЕДАВНИК

Кога ФБИ-агентот Рој Клејтон ќе почне истрага за опасен меѓународен заговор, истрагата ќе го однесе до главниот осомничен, поранешниот специјалец Самир Хорн. Хорн има многу врски во светот на терористичките организации, така што може да ја заврши секоја поставена задача. Картер, ветеран во ЦИА, и неговиот партнер Макс

Арчер ќе бидат назначени за задачата за да му помогнат на Клејтон. Но, како што напредува истрагата се појавуваат многу контрадикторни докази.

Жанр: драма, трилер
Времетраење: 1ч. 54 мин.

Улоги: Дон Шедл, Гај Пирс и др.

Продукција: "Crescendo Productions"



2. "THE MUMMY: TOMB OF THE DRAGON EMPEROR" - "МУМИЈА: ГРОБОТ НА ИМПЕРАТОРОТ ЗМЕЈ"

Во оваа авантура на Рик му се придружуваат неговиот син Алекс, сопругата Евалин и нејзиниот брат Џонатан. Проколнат од волшебничка, императорот Хан ја поминува вечноста во сон, сè додека еден млад археолог не е измамен да го разбуди владетелот. Заради

тоа, тој ќе биде принуден да побара помош од единствените луѓе кои знаат да се справат во ситуацијата, од своите родители.

Жанр: акција, авантура
Времетраење: 1ч. 52 мин.

Улоги: Брендон Фрејзер, Џет Ли и др.
Продукција: "Universal Pictures"



3. "RIGHTEOUS KILL" - "ПРАВЕДНО УБИСТВО"

Двајца ветерани од њујоршката полиција работат на случајот да ја идентификуваат можната поврзаност на неодамнешно убиство и случај кој веруваат дека го решиле пред неколку години.



Жанр: крими драма
Времетраење: 1ч. 41 мин.

Улоги: Роберт де Ниро, Ал Пачино и др.
Продукција: "Millennium Films"



4. "BANGKOK DANGEROUS" - "ОПАСНИОТ БАНКОК"

Животот на еден анонимен платен убиец целосно ќе се промени откако ќе замине на Тајланд, каде треба да заврши серија убиства. Џо е суров убиец, кој е најмен од еден опасен мафијаш за да елиминира четворица негови непријатели. Но, кај Џо, кој целиот живот живеел осамено, нешто почнува да се менува, особено откако ќе почне врска со една локална продавачка. Тој почнува да се преиспитува себеси и за тоа кои му се приоритетите во животот и дали треба да промени нешто во него.

Жанр: трилер, акција
Времетраење: 1ч. 39 мин.
Улоги: Николас Кејџ, Шакрит Јамнарм и др.
Продукција: "Bangkok Dangerous"

